

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ – ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

А Г Е Н Д А

На ова советување се обработуваат темите од Модул 3 од Програмата на Професионал Акаунт во времетраење од 8 часа.

ВРЕМЕ	ТЕМИ	Број на часови	Предавач
10.00-10.20	Регистрација на учесниците		
10.20 – 11.40	<ul style="list-style-type: none"> Подготвителни работи за годишна сметка, нормативен, сметководствен и даночен третман на пописот за 2020 година 	2 часа	Елизабета Рибарова, консултант
11.40 – 11.50	Пауза		
11.50 – 13.10	<ul style="list-style-type: none"> Подготвителни работи за годишна сметка, нормативен, сметководствен и даночен третман на пописот за 2020 година - Примери и книжења 	2 часа	Елизабета Рибарова, консултант
13.10 – 13.20	Пауза		
13.20 – 14.40	<ul style="list-style-type: none"> Услови и начин за враќање/невраќање на добиената финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од COVID 19, заради исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година и /или месеците октомври, ноември и декември 2020 година -Примери и книжења 	2 часа	Мимоза Богатинова-Кузмановски консултант,
14.40 – 14.50	Пауза		
14.50 – 16.10	<ul style="list-style-type: none"> Измени и дополнувања во Законот за данокот на добивка - ослободување од плаќање аконтации, - доуредување на непризнаените расходи за даночни цели, - продолжен периодот за пренесување на загубата, - зголемување на прагот за неплаќање на данок на вкупен приход, 	2 часа	Ксенија Чаминска, консултант

[Professional] Account

	<ul style="list-style-type: none">- зголемување на прагот за влегување во режимот на данокот на вкупен приход.• Измени и дополнувања во Законот за данокот на личен доход<ul style="list-style-type: none">- ослободување од плаќање аконтации,- нови видови неоданочиви доходи,- измени во одредбите за вршителите на самостојна дејност (измена во пресметка на аконтациите за данокот на доход, доуредување на непризнаените расходи, измени во одредбите за пресметана амортизација).• Измени и дополнувања во Законот за данокот на додадена вредност<ul style="list-style-type: none">- ослободување од ДДВ на промет на добра и услуги дадени како донација кон буџетски корисник,- допрецизирање на одредбите за електронска фактура,- продолжување на рокот за плаќање на ДДВ,- воведување на нова повластена даночна стапка,- намалување на стапката за занаетчиски услуги и унифицирана стапка за ресторански услуги,- измени во извештајот за извршени промети и услуги согласно член 32-а,- враќање/пребивање на данокот.		
--	--	--	--

Ви посакуваме успешна обука!